

## ОПШТИНА ОХРИД



Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид објавува

### **КОНКУРС за доделување стипендии на ученици од основните училишта во општина Охрид за учебната 2022/2023 година**

#### **Воведни напомени:**

Општина Охрид за учебната 2022/2023 година ќе додели стипендии на ученици од основните училишта во општина Охрид и тоа:

- стипендии за талентирани ученици од IV, V, VI, VII, VIII и IX одделение од основни училишта во општина Охрид;
- стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови – (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител – старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош) од VI, VII, VIII и IX одделение од општинските основни училишта;
- стипендии за посебни остварувања на ученици од прво до деветто одделение кои постигнале значајни резултати во областа на: спортот, литературата, музичка, ликовна уметност и други вештини.

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.000,00 денари месечно за 9 (девет) месеци, во текот на учебната 2022/2023 година.

#### **1. Стипендии за талентирани ученици**

А) Право на стипендија **за талентирани ученици** имаат кандидатите кои учат во основните училишта во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од IV, V, VI, VII, VIII и IX одделение);
3. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар во областа на науката за учебната 2021/2022 година;
4. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании.

#### **Начин на пријавување**

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за талентирани ученици, потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2022/2023 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди и признанија во изминатата 2021/2022 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

## **2. Стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови**

Б) Право на стипендија за **ученици кои живеат во потешки социјални услови** имаат кандидатите кои учат во основните училишта во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од VI, VII, VIII и IX одделение);
3. да оствариле континуиран одличен успех просек 4.5 - 5.0 во текот на школувањето од VI до IX одделение;
4. да живеат во потешки социјални услови (со вкупни примања на сите членови во семејството од максимум две минимални плати) - (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител-старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош).

### **Начин на пријавување**

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за ученици кои живеат во потешки социјални услови, потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;

- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2022/2023 година (оригинал);
- Копија од свидетелства за остварен успех за изминатите години од VI до IX одделение, а ученици кои се запишани во VI одделение во учебната 2022-2023 година да достават копија од свидетелства од I до V одделение;
- Потврда за висината на примањата (Годишна пријава) на сите членови на семејството на ученикот, издадена од УЈП;
- Копија од извод на умрени за ученици од самохран родител, Копија од Решение од Суд за развод на брак за ученик од самохран родител;
- Копија од потврда дека семејството е корисник на социјална помош;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или компанија;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

### 3. Стипендии за посебни остварувања на ученици

**В) Право на стипендија за посебни остварувања** имаат кандидатите кои учат во основните училишта во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX одделение);
3. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар и постигнале значајни резултати во областа на спортот, литературата, музиката, ликовната уметност и други вештини во учебната 2021/2022 година;
4. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

#### Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за посебни остварувања на ученици потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2022/2023 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди и признанија во изминатата 2021/2022 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

### **Рок на пријавување**

Потребните документи, учениците треба да ги достават 20 дена од денот на објавување на Конкурсот на адреса: Општина Охрид ул., Димитар Влахов“ бр. 57 – Охрид, во затворен плик со назнака „**За Комисија за спроведување на Конкурсот за доделување стипендии на ученици од основните училишта во општина Охрид**“ или лично во Архивата на општина Охрид.

**За дополнителни информации може да се обратите на тел. 046 262 492 лок.199.**

Документите на кандидатите кои се некомплетни и ненавремено доставени нема да бидат разгледувани.